

## 103 ГОДИНИ ОД СМРТТА И 60 ГОДИНИ ОД ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА МОШТИТЕ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

По повод 60-годишнината од пренесувањето на моштите на Гоце Делчев од Софија во Скопје и 4 мај - денот на неговото загинавање, во посета на Македонија дојде последниот директен жив потомок на војводата Делчев, неговата внука Катерина Трајкова-Нурџиева.

Воедно, деновиве почна и снимањето на документарниот филм за Катерина Трајкова-Нурџиева, директен учесник во НОБ и секретарка на првиот претседател на независна Македонија, Методија Андонов-Ченто. Во документарниот филм се поместени семањата на штипско Ново Село, каде Трајкова-Нурџиева ги основала првите македонски училишта, место каде што некогаш учителствувал и нејзиниот чичко Гоце Делчев.

По повод овие два значајни јубилеја Трајкова-Нурџиева го посети и Крушево, каде оствари средба со градоначалничката на оваа Општина, Лефкија Гаџоска, потомците на Никола Карев и со интерна-

Следна дестинација на Гоцевата внука беа манастирскиот комплекс "Свети Наум" и црквата "Свети Пантелејмон" на Плаошник, каде таа доби благослов и молитва од митрополитот Тимотеј.

Посетата на родното место на Методија Андонов-Ченто, Прилеп, беше особено емотивна. Трајкова-Нурџиева ја посети неговата родна куќа, неговиот вечен дом, како и споменикот во Градскиот парк.

Обиколката по повод јубилејот беше заокружена со гостувањето на внуката на војводата во Скопје, каде присуствуваше на централната манифестација која се одржа во црквата "Св.Спас", при што почит му оддадоа бројни државни делегации, граѓански асоцијации и поклоници на делото на Гоце Делчев.

Пред споменикот на Гоце Делчев во Градскиот парк, Светскиот македонски младински конгрес и нејзиниот претседател, Гоце Дуртаноски, ѝ доделија признание на Катерина Трајкова-Нурџиева, за нејзините заслуги и придонеси во ослободувањето и создавањето на македонската држава. Исто така, македонскиот тенор Борис Трајанов ѝ



признание за мене и е прво кое го добивам од Република Македонија и од вас младите. Вам ви останува иднината и

се надевам наскоро повторно ќе се видиме и ви посакувам многу успех и среќа во иднина".

■ Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА



## ПРСТЕНОТ НА ВОЈВОДАТА ДЕЛЧЕВ ЌЕ СЕ ВРАТИ ВО ТАТКОВИНАТА!?

ционалната ѕвезда Тоше Проески, кој при пречекот на Трајкова-Нурџиева изјави:

"Многу сум почестен што Ве гледам во моето родно Крушево и како подарок за добре дојде ќе ви ја запеам песната 'Зајди, зајди јасно сонце'".

Трајкова-Нурџиева му врати така што му посака да отпее уште многу песни за Македонија и да ја претставува најдобро што може и уме со својот глас и песна.

ги подари партитури од првата македонска опера "Гоце" од доајенот на оперската уметност Кирил Македонски. Таа реализираше средба и со Здружението на студентите Македонци од соседните земји на Република Македонија и неговиот претседател Васил Стерјоски.

По повод признание од СММК, Трајкова-Нурџиева, изјави:

"Ова претставува големо

**Приказната за златниот прстен на легендарниот македонски револуционер Гоце Делчев е мошне интересна. Според сознанијата, прстенот е направен во Солун и на него бил изгравирани потписот на Делчев. Со прстенот, кој го носел на малиот прст на десната рака, војводата ги заверувал поважните документи, ставајќи го неговиот отпечаток во црвениот восок.**



По веста дека премиерот Владо Бучковски подарил пари за да ѝ се врати прстенот на Катерина Трајкова-Нурџиева, во Бугарија ќе почне потрага по златниот прстен на Гоце Делчев.

Директорот на Националниот историски музеј во Софија и осведочен негатор на македонската самобитност, Божидар Димитров, во изјавата за бугарскиот весник "Стандард", овој потег на македонскиот премиер го оквалификува како "голем скандал".

"Од утре ќе почнам да го барам прстенот. Јас прв пат слушам дека прстенот е пронајден. Скандалозно е учеството на македонскиот премиер во изнесувањето на прстенот надвор од Бугарија", изјави Димитров.

Златниот прстен сега е кај лице во Бу-



гарија, откако Катерина Трајкова-Нурџиева морала да го заложува, бидејќи итно ѝ биле потребни пари за да набави лекови.

Таа го заложила прстенот откако во 1999 година позајмила 300 бугарски лева (противвредност на сегашни 150 евра). Гоцевата внука не успеала да собере 500 евра, колку што ѝ биле потребни за да си го врати прстенот, сè до средбата со македонскиот премиер Бучковски. Трајкова-Нурџиева изјави дека по нејзината смрт прстенот ќе стане сопственост на Република Македонија.

Приказната за златниот прстен на легендарниот македонски револуционер Гоце Делчев е мошне интересна. Според сознанијата, прстенот е направен во Солун и на него бил изгравирани потписот на војводата. Со прстенот, кој го носел на малиот прст на десната рака, Гоце Делчев ги заверувал поважните документи, ставајќи го неговиот отпечаток во црвениот восок.

Непосредно пред да замине за Солун, на средбата со Даме Груев во 1903 година, на која барал да не се брза со Илинденското востание, Гоце ѝ го дал прстенот на мајката на Катерина, Велика Христова-Трајкова, при што ѝ кажал дека е наменет за неговата свршеница. По средбата во Солун, како што е познато, Делчев заминал за Баница, каде што беше и убиен. По тој трагичен настан, прстенот останал во семејството Трајкови, кои живеат во Благоевград. Мајката на Катерина го чувала златниот прстен сè додека нејзината ќерка не станала полнолетна, кога ѝ го дала.

